

## ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

**Назив на закон:** Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на отпадни урбани води

**Субјекти на надзор:**

**Надлежна инспекциска служба:** Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат при Општина Радовиш - Одделение за градежна, комунална и инспекција и инспекција за сообраќај и патишта

### Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

### Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
<b>Назив на глава / оддел од прописот:</b> _____					
Член 8 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги на корисниците на услугите не им обезбеди трајно и непрекинато снабдување со здравствена исправна и чиста вода за пиење преку изградениот водоснабдителен систем, како и одведување на урбани отпадни води преку изградениот канализационен систем	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 43 Став 1  Точка 1	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата,; Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 9 Став 2	Дали давателот на комуналните услуги врши испитување на здравствената исправност на водата за пиење	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 43 Став 1  Точка 2	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата,; Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 10 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги ги снабди корисниците со неопходно количество вода за пиење	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 43 Став 1  Точка 3	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата,; Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 13 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги обезбеди целосна документација за водоснабдителниот и канализациониот систем	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 43 Став 1  Точка 4	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата,; Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече	

				за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 14 Став1 и Член 17 Став 1	Дали давателот на комуналните услуги не го одржува водоснабдителниот и канализационен систем	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 1 Став1 Точка 5	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата,; Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 21	Дали давателот на комуналните услуги не прибави одобрение за раскопување од надлежен орган	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 43 Став1 Точка 6	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата,; Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 21 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги не ги доведе во првобитна состојба улицата, односно земјиштето каде што се врши отстранување на дефектот	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 43 Став1 Точка 7	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата,; Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	
Член 23 Став 1 алинеа 9	Дали давателот на комуналните услуги приклучува објекти со водоснабдителен и канализационен систем, кои немаат одобрение за градење	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 43 Став1 Точка 8	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата,; Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата	

Член 30 Став 3	Дали давателот на комуналните услуги во определен рок постави исправен водомер (член 30 став (3)).	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 43 Став1 Точка 9	Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател на услугата,; Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице давател на услугата
Член 15 Став 1	Дали правното и физичко лице како корисник на комунални услуги не дозволи на давателот на услуга непречено отстранување на дефект на водоводна мрежа	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став1 Точка 2	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата
Член 18	Дали правното и физичко лице како корисник на комунални услуги не го извести давателот на услугата за оштетувањата во канализационата мрежа	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став1 Точка 3	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата

Член 22	Дали правното и физичко лице како корисник на комунални услуги не дозволи премин заради вршење премер, снимање, проектирање и изведување на работи на одржување и реконструкција на објекти од водоснабдителен и канализационен систем	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став1 Точка 4	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата	
Член 23 Став 1 алинеа 1	Дали правното и физичко лице како корисник на комунални услуги неовластено стопанисува со водоснабдителен и канализационен систем	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 Точка 4а	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата	
Член 23 Став 1 алинеа 1	Дали правното и физичкото лице како корисник на комуналните услуги изгради станбени и други објекти над водоводна или канализациона мрежа ( <b>член 23 став (1) алинеја 1</b> );	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 Точка 5	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата	

Член 23 Став 1 алинеа 2	Дали правното и физичкото лице како корисник на комуналните услуги изврши приклучување на водоводна и канализациона мрежа без одобрение за приклучување	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 Точка 6	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата
Член 23 Став 1 алинеа 3	Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга изврши поврзување на водоводна мрежа на корисникот на услугата кој користи вода од индивидуални извори со водата од водоводниот приклучок	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 42 Став 1 Точка 7	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата
Член 23 Став 1 алинеа 4	Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга бесправно користи вода пред водомер	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 42 Став 1 Точка 8	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата

<p>Член 23 Став 1 алинеа 5</p>	<p>Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга испуштање цврсти материи во канализациониот систем</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 42 Став 1 Точка 9</p>	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата</p>	
<p>Член 23 Став 1 алинеа 6</p>	<p>Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга испушта урбани отпадни води, како и урбани отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 42 Став 1 Точка 10</p>	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата</p>	
<p>Член 23 Став 1 алинеа 7</p>	<p>Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга испушта отпадни материи и води кои со своето агресивно дејство ги оштетува ѕидовите на канализациониот систем</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 42 Став 1 Точка 11</p>	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата</p>	

<p>Член 23 Став 1 алинеа 8</p>	<p>Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга испушта нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материји во канализациониот систем</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 42 Став 1 Точка 12</p>	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата</p>	
<p>Член 23 Став 1 алинеа 10</p>	<p>Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга испушта отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно испушта атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 42 Став 1 Точка 13</p>	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата</p>	
<p>Член 23 Став 1 алинеа 11</p>	<p>Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга испушта индустриски отпадни води во канализационен систем без претходно извршено потребно пречистување</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 42 Став 1 Точка 14</p>	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата</p>	



<p>Член 23 Став 1 алинеа 12</p>	<p>Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга самоволно демонтирање и монтирање на водомери и водомерни арматури</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 42 Став 1 Точка 15</p>	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата</p>	
<p>Член 26 Став 3</p>	<p>Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга не ја спои својата куќна канализација со уличната канализација</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 42 Став 1 Точка 15а</p>	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата</p>	
<p>Член 28</p>	<p>Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга нема посебен водомер</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p>	<p>Член 42 Став 1 Точка 16</p>	<p>Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата</p>	

Член 29	Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга не овозможи непречен пристап заради читање на водомерот и одржување на водоводниот приклучок, како и за контрола на исправноста на хидрофорските постројки и други уреди	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 42 Став 1 Точка 17	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата	
Член 30 Став 1	Дали правното или физичкото лице како корисник на комуналната услуга не го извести во рок од три дена давателот на услугата дека водомерот е неисправен, закочен или стопен	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 42 Став 1 Точка 18	Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице корисник на услугата Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице корисник на услугата. Глоба во износ од 300 до 450 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице корисник на услугата	